

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 21

Понеделник, 30 септември 2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
461.		464.	
Одлука за организирање јавна анкета за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица	2	Одлука за организирање јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица	3
462.		465.	
Одлука за организирање јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица	2	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица	4
463.		466.	
Одлука за организирање јавна анкета за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица	3	Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица	4

461.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета за
одобрување на Урбанистички план за
село Добрејци, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица со површина од 101.20 ха.

Планскиот опфат го опфаќа селото Добрејци, Општина Струмица, на подрачјето на КО Добрејци.

Член 2

Одлуката за организирање јавна анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 04.10.2019 година, до 18.10.2019 год.

Член 4

Урбанистичкиот план за село Добрејци, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на ООУ “Сандо Масев”, Подрачно училиште во Добрејци.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7227/2 Општина Струмица
30.09.2019 год Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

462.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна презентација за
одобрување на Урбанистички план за
село Добрејци, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица со површина од 101.20 ха

Планскиот опфат го опфаќа селото Добрејци, Општина Струмица, на подрачјето на КО Добрејци.

Член 2

Одлуката за организирање на јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната презентација ќе се одржи на ден 09.10.2019 година во 12,00 часот во просториите на ООУ “Сандо Масев”, Подрачно училиште во Добрејци.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7227/3 Општина Струмица
30.09.2019 год Градоначалник
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

463.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета за
измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 42
УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина
Струмица

1. Се организира јавна анкета за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха граничен опфат:

- Од северната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 6”;
- Од западната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 1”;
- Од источната страна по улица “Собирна Улица 1”.

2. Одлуката за организирање на јавна анкета ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

3. Јавната анкета ќе трае од 04.10.2019 година, до 18.10.2019 год.

4. Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 и по ГУП за град Струмица, Општина Струмица ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” бр.34.

5. Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок на анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09-7226/2 Општина Струмица
 30.09.2019 год. Градоначалник
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

464.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна презентација за
измена и дополнување на Детален
урбанистички план за дел од блок 42
УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина
Струмица

1. Се организира јавна презентација за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха кој граничи:

- Од северната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 6”;
- Од западната страна по граница на улица “Новопланирана Улица 1”;
- Од источната страна по улица “Собирна Улица 1”.

2. Одлуката за организирање на јавната презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

3. Јавната презентација ќе се одржи на ден 10.10.2019 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи, ул. „Ленинова“ бр. 34.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09-7226/3 Општина Струмица
 30.09.2019 год. Градоначалник
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

465.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна анкета и јавна
презентација

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација за одобрување на Урбанистички план за село Добрејци, Општина Струмица со површина од 101.20 ха, во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот;
- Лилјана Иванова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 04.10.2019 година, до 18.10.2019 година, а јавната презентација на ден 09.10.2019 година во 12,00 часот во просториите на ООУ “Сандо Масев”, подрачно училиште во Добрејци.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7227/4 Општина Струмица
30.09.2019 год Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

466.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16,64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за формирање на Комисија за
спроведување на јавна презентација и
јавна анкета

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна презентација и јавна анкета за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од блок 42 УЕ 5 по ГУП за град Струмица, Општина Струмица со површина од 2,08 ха кој граничи :

- Од северната страна по граница на улица “Новопланирана улица 6”;
- Од западната страна по граница на улица “Новопланирана улица 1”;
- Од источната страна по улица “Собирна Улица 1”, во состав:
- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Андреј Петровиќ Манев - претставник на изготвувачот на планот; и
- Лилјана Иванова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната презентација на ден 10.10.2019 година во 11,00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр. 34, а јавната анкета од 04.10.2019 година, до 18.10.2019 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр. 09-7226/4 Општина Струмица
30.09.2019 год Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....